

PHILIPS

Микро музички
систем

3000 Серија

TAM3505M2



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support


Содржина

1	Важно	2	5	Слушајте радио	15
	Безбедност	2		Слушајте DAB+ радио	15
	Забелешка	3		Слушајте FM радио	16
	Заштитени трговски марки	4			
2	Вашиот Микро музички систем	4	6	Прилагодете звук	18
	Што има во кутијата	4		Прилагодете ниво на гласност	18
	Преглед на главната единица	6		Исклучи звук	18
	Преглед на далечинско управување	7			
3	Да почнеме	9	7	Други карактеристики	18
	Поврзување на звучници	9		Поставете го тајмерот на алармот	18
	Поврзување на радио антена	9		Поставете го тајмерот за автоматско исклучување	19
	Поврзете со напојување	9		Слушајте надворешен уред	19
	Подгответе го далечинскиот управувач	10		Надградба на фирмвер	19
	Преземање на апликација	10		Фабричко ресетирање	20
	Вклучено	11	8	Информации за производот	20
	Поставете го часовникот	11		Спецификации	20
4	Репродуцирај	12		Информации за репродукција преку USB	21
	Репродуцирај од диск	12		Поддржани формати на MP3 диск	21
	Репродуцирај од USB	12	9	Решавање на проблеми	22
	Контролирај репродукција	12			
	Прескокнување на песни	13			
	Програмирајте песни	13			
	Репродуцирајте од уреди со вклучен Bluetooth	13			
	Репродуцирајте од Auracast	14			
	Рачно скенирајте емитување на Auracast	15			
	Изберете Auracast емитување	15			

1 Важно

Безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите овој микро музички систем. Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.



Овој симбол „молња“ покажува дека некој неизолиран материјал во уредот може да предизвика струен удар. За безбедност на сите во вашето семејство ве молиме не го отстранувајте поклопецот.

Симболот „извичник“ укажува на функции за кои треба внимателно да ја прочитате приложената литература за да спречите проблеми при користењето и одржувањето.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од пожар или струен удар, уредот не смее да се изложува на дожд или влага и предмети наполнети со течности како што се вазни не треба да се ставаат врз уредот.

ВНИМАНИЕ: За да спречите струен удар, вметнете го приклучокот до крај. (За региони со поларизирани приклучоци: За да спречите струен удар усогласете ја широката оштрица со широкиот отвор)

Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој апарат.
 - Никогаш не подмачкувајте делови од апаратот.
 - Никогаш не гледајте во ласерскиот зрак внатре во апаратот.
 - Никогаш не го поставувајте апаратот на друга електрична опрема.
 - Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
 - Осигурете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите уредот од струја.
-
- Уверете се дека има доволно слободен простор околу производот за вентилација.
 - Користете само приклучоци/ додатоци наведени од производителот.
 - Користење на батерија **ВНИМАНИЕ** – За спречите протекување на батеријата што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или оштетување на апаратот:
 - Инсталирајте ја батеријата правилно, + и - како што е означено на производот.
 - Батеријата (комплетот батерии или батериите што се инсталирани) не смее да се изложуваат на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
 - Отстранете ја батеријата кога производот не се користи подолго време.
 - Производот не смее да биде изложен на капење или прскање.
 - Не ставајте никаков извор на опасност врз производот (на пр. предмети исполнети со течност, запалени свеќи).
 - Онаму каде што кабелот за напојување или утичникот на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане во функција.

- Користете го производот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 45°C.

Забелешка

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да ја користи опремата.

Усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. Изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од Директивата 2014/53/EU. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата.

Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Отстранување на батериите за еднократна употреба

За да ги отстраните батериите за еднократна употреба, погледнете во делот за инсталирање на батерии.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати.

Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошените батерии и старата опрема.

Грижа за вашиот производ

- Не внесувајте никакви други предмети освен дискови во преградата за дискови.
- Не внесувајте извиткани или изгребани дискови во преградата за дискови .
- Отстранете ги дисковите од преградата за дискови ако не го користите производот подолг период.
- Користете само микрофибер ткаенина за чистење на производот.

Овој апарат ја вклучува оваа ознака:



Забелешка

- Оваа плочка за типот се наоѓа на задниот дел на производот.

Заштитени трговски марки

AURACAST

Логотипот Auracast™ и логоата и заштитените трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

Bluetooth®

Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца.

Be responsible
Respect copyrights


Изработката на неовластени копии на материјали заштитени со авторски права, вклучувајќи компјутерски програми, датотеки, емисии и аудио снимки, може да претставува кршење на авторските права и да се смета за кривично дело. Оваа опрема не смее да се користи за такви цели.

2 Вашиот Микро музички систем


Ви честитаеме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Што има во кутијата


Проверете ја и утврдете содржината на вашето пакување:



- Главна единица
- Кутии на звучници (x2)




- FM антена
- Далечински управувач (со една батерија AAA)
- Кабел за струја (Количината на каблите за струја и видот на приклучоци се различни во зависност од регион)



- Кратко упатство / Картичка за гаранција / Брошура за безбедност
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова упатство за користење се само за информативни цели, вистинскиот производ може да изгледа поинаку.

Преглед на главната единица



① LED индикатор

- Индикатор за режим на подготвеност: се вклучува црвено кога производот е вклучен на режим на подготвеност.
- Индикатор за Bluetooth/ Auracast: се вклучува сино за да го покаже статусот на поврзување на Bluetooth/ Auracast.

②

- Вклучете го производот или поставете го во режим на подготвеност.

③ Панел за прикажување

- Покажува тековен статус.

④ Преграда за дискови

⑤

- Отворете ја или затворете ја преградата за дискови.

6 ▶||

- Започнете или паузирајте ја репродукцијата.

7 ■

- Запрете ја репродукцијата.
- Избришете програмата.

8 ◀◀/▶▶

- Прескокнете на претходната/ следната песна.
- Пребарувајте во рамките на песна/диск.
- Наместете радио станица.
- Прилагодете време.

9 SOURCE/BT PAIR (ИЗВОР/BLUETOOTH СПАРУВАЊЕ)

- Притиснете за да изберете извор: DISC (ДИСК), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ).
- Во режим Bluetooth, притиснете и држете повеќе од 2 секунди за да го исклучите тековно поврзаниот уред и влезете во режим на спарување.

10 AUDIO IN (АУДИО ВЛЕЗ)

- Поврзете ги надворешните аудио уреди.

11 ↵

- Поврзете ги USB уредите за складирање.

12 Копче за Volume (Гласност)

- Прилагоди јачина.

13 SPEAKER OUT (ЗВУЧНИК ИЗЛЕЗ) приклучок


- Поврзете ги звучниците.

14 FM/DAB+ antenna (FM/DAB+ антена)

- Подобрете го FM/DAB+ приемот.

15 AC MAINS ~ (НАПОЈУВАЊЕ СО НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА)

Преглед на далечинско управување



1 ◻

- Вклучете го производот или поставете го во режим на подготвеност.

2 CD

- Изберете CD извор.

3 DAB/FM

- Изберете FM или DAB+ извор.

④

- Прескокнете до претходната или следната нумера.
- Пребарајте во рамки на песна/ диск/USB.
- Прилагодете на FM станица.
- Прилагодете време.
- Изберете DAB+ станица.

⑤ **MODE (РЕЖИМ)**

- Изберете режим на случајно репродуцирање за да ги пуштате песните по случаен избор.
- Изберете режим на повторување за да пуштите една песна или сите песни повторно.
- Изберете Stereo и Mono звук.

⑥ **ALBUM/PRESET (АЛБУМ/ ОДНАПРЕД ПОСТАВЕН) ▲ / ▼**

- Изберете претходно поставена радио станица.
- Прескокнете на претходен/ следен албум.

⑦ **INFO (ИНФОРМАЦИИ)**

- Приказ на информација за репродуцирање, или информација за радио сервис.

⑧ **SLEEP/TIMER (СПИЕЊЕ/ТАЈМЕР)**

- Поставете тајмер за спиење.
- Поставете тајмер за аларм.

⑨ **CLOCK (ЧАСОВНИК)**

- Поставете часовник.
- Прегледајте информации за часовник.
- Во режим на подготвеност, притиснете и држете за да го вклучите или исклучите прикажувањето на часовникот.

⑩ **PROG/SCAN (ПРОГРАМИРАЈТЕ/СКЕНИРАЈ)**

- Програмирајте песни.
- Програмирајте радио станица.
- Автоматски складирајте радио станица.

⑪

- Исклучете го или вратете го повторно звукот.

⑫ **SOUND (ЗВУК)**

- Изберете претходно поставен звучен ефект.

⑬ +/- (ГЛАСНОСТ)

- Прилагоди јачина.

⑭ **DIM (ОСВЕТЛЕНОСТ НА ЕКРАН)**

- Прилагодете светлина на екран

⑮ **■/MENU (МЕНИ)**

- Прекини репродукција или избриши програма
- Влези или излези во DAB+ мени.

⑯ **▶II/OK**

- Притисни за почеток, паузирање или продолжување на репродукција.
- Потврди или избери DAB+ ставка.

⑰ **USB/AUDIO IN (USB/АУДИО ВЛЕЗ)**

- Изберете USB извор.
- Изберете AUDIO IN извор.

⑱ **🔗/PAIRING (СПАРУВАЊЕ)**

- Изберете Bluetooth извор.
- Во Bluetooth режим, притиснете и држете подолго од 2 секунди за да влезете во режим на спарување или да го исклучите уредот што е тогаш поврзан.

3 Да почнеме

! Внимание

- Користење на контроли или прилагодување или извршување на процедури поинакви од овие овде може да доведе до опасна изложеност на радијација или друга небезбедна операција.

Секогаш следете ги упатствата од овој дел според редоследот.

Поврзување на звучници


☰ Забелешка

- Вметнете го извлечениот дел од секој кабел на звучникот целосно во приклучокот.
- За подобар квалитет на звукот, користете ги само доставените звучници

- 1 Кога поврзувате еден звучник, пронајдете ги приклучоците на задниот дел од главниот уред означени со „R“.
- 2 Вметнете ја бакарната жица во утичникот означен со „+“, а сребрената жица во утичникот означен со „-“.
- 3 Кога поврзувате друг звучник, пронајдете ги приклучоците на главниот уред со ознаката „L“.
- 4 Повторете го чекор 2 за да го вметнете кабелот од левиот звучник.


За да го вметнете секој кабел на звучникот:

- 1 Држете го капакот на приклучокот.
- 2 Вметнете го целосно кабелот на звучникот.
- 3 Пуштете го капакот на приклучокот.



Поврзување на радио антена


Поврзете ја доставената радио антена со овој производ пред да слушате радио.



Поврзете со напојување

! Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Осигурете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.
- Ризик од струен удар! Пред да го вклучите АС кабелот за напојување, осигурете се дека приклучокот е безбедно фиксиран, кога го исклучувате АС кабелот за напојување, секогаш повлекувајте го приклучокот, никогаш не го повлекувајте кабелот.
- Пред да го поврзете АС кабелот за напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.



Поврзете го кабелот за напојување со приклучникот во ѕидот.

Подгответе го далечинскиот управувач

! Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Кога далечинскиот управувач не се користи долго време, отстранете ги батериите.
- Батериите содржат хемиски супстанции, треба да се исфрлаат соодветно.


За да ставите батерија на далечински управувач:

- 1 Отворете ја преградата за батерии.
- 2 Вметнете ги доставените батерии AAA со точниот поларитет (+/-) како што е наведено.
- 3 Затворете ја преградата за батерии.



Преземање на апликација

Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Entertainment“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.



philips.to/entapp


Апликацијата за слушалките Philips Entertainment ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Може да го користите вашиот pameten уред за лесно да го избирате стилот на звук што го сакате, да менувате извори и друго.

Вклучено

Притиснете .

- ↳ Производот се префрлува на последниот избран избор.



Префрлете се на режим на подготвеност

Притиснете  повторно за да го префрлите производот во режим на подготвеност без прикажување на часовник, или во режим на подготвеност со прикажување на часовник.



- ↳ Црвениот индикатор за подготвеност се вклучува.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.

Забелешка

- Производот се префрлува на режим на подготвеност после 15 минути неактивност.
- За да постигнете ефикасна заштеда на енергија, исклучете го секој надворешен електронски уред од USB портата кога уредот не се користи.


3 Притиснете  /  за да го поставите часот, а потоа притиснете **CLOCK**.

- ↳ Цифрите за минути почнуваат да трепкаат.

4 Притиснете  /  за да ја поставите минутата, а потоа притиснете **CLOCK**.

- ↳ Часовникот е поставен.

За да откажете поставување на време без зачувување

Притиснете  или нема притиснато копче во траење од 30 сек.

Забелешка

- За да го видите часовникот во режим вклучено, кратко притиснете **CLOCK**.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.
- Ако приказот на часовникот е вклучен во режим на подготвеност, потрошувачката на енергија се зголемува.

Поставете го часовникот

1 Во режим вклучено, притиснете и држете на **CLOCK** подолго од 2 секунди за да влезете во режим на поставување на часовник.

- ↳ **[24H]** или **[12H]** се прикажува.


2 Притиснете  /  за да изберете **24H** или **12H** формат на часовник а потоа притиснете **CLOCK**.

- ↳ Цифрите за часот почнуваат да трепкаат.


4 Репродуцирај

Репродуцирај од диск

- 1 Притиснете **CD** за да изберете извор на CD извор, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на извор на DISC.
- 2 Притиснете **▲** за да ја отворите преградата за дискови.
- 3 Внесете го дискот со страната со етикетата свртена нагоре.
- 4 Притиснете **▲** за да ја затворите преградата за дискови.
- 5 Репродукцијата почнува автоматски. Ако не започне, притиснете **▶||**.



- 2 Притиснете **AUDIO IN/USB** повеќепати за да изберете USB извор, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на USB извор.
- 3 Репродукцијата почнува автоматски. Ако не започне, притиснете **▶||**.



Контролирај репродукција

▶|| Почни, паузирај или продолжи со репродукција.

■ Запрете ја репродукцијата.

▲ / ▼ Изберете албум или папка.

◀◀ / ▶▶ Притиснете за да се префрлите на претходна или следна песна. Притиснете и држете за да пребарувате назад/напред во рамки на песната.

MODE Репродуцирајте ја песната или сите песни со повторување. Репродуцирајте ги песните по случаен избор.

+/- Зголеми/Намали гласност.


Репродуцирај од USB



Забелешка

- Уверете се дека USB уредот содржи аудио содржина што може да се репродуцира.

- 1 Внесете USB уред во **↔** приклучокот.

	Исклучи потполно или вклучи звук.
SOUND	Изберете однапред поставен изедначувач на звук.
DIM	Прилагодете светлина на екран
INFO	Покажете информација за репродукција.

5 Притиснете **▶||** за да ги репродуцирате програмираните песни.



За да избришете програма

Притиснете **■** двапати.

Репродуцирајте од уреди со вклучен Bluetooth

Забелешка

- Не е гарантирана компатибилност со сите Bluetooth уреди.
- Секоја препрека помеѓу единицата и уредот може да го намали опсегот на работа.
- Ефективниот опсег на работа помеѓу оваа единица и вашиот уред со вклучен Bluetooth е приближно 30 метри.
- Уредот може да меморира најмногу до 8 претходно поврзани Bluetooth уреди.



Прескокнување на песни

За CD:

Притиснете **◀◀** / **▶▶** за да изберете песни.

За MP3 диск и USB:

- 1 Притиснете **▲** / **▼** за да изберете албум или папка.
- 2 Притиснете **◀◀** / **▶▶** да изберете песна или датотека.

Програмирајте песни

Оваа функција ви овозможува да програмирате 20 песни во посакуваниот редослед.

- 1 Во режим стоп, притиснете **PROG/SCAN** за да го активирате режимот на програмирање.
→ [P01] се прикажува.
- 2 За MP3 песни, притиснете **▲** / **▼** за да изберете албум.
- 3 Притиснете **◀◀** / **▶▶** за да изберете песна, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4 Потврдете ги чекорите 2 до 3 за да програмирате повеќе песни.

1 Притиснете **0** за да го изберете Bluetooth изворот, или притиснете го копчето за Source на главната единица за да се префрлите на BT извор.

- ↳ **[BT]** (Bluetooth) е прикажан.
- ↳ Индикаторот за Bluetooth трепка сино.

2 На вашиот уред што поддржува Профил за напредна дистрибуција на аудио (A2DP), вклучете Bluetooth и барајте Bluetooth уреди што може да се спарат (погледнете го упатството за користење на уредот).

3 Изберете **"Philips TAM3505M2"** на вашиот уред со вклучен Bluetooth.

- Ако не успеете да го најдете **"Philips TAM3505M2"** или не може да го спарите овој производ, притиснете и држете **BT PAIR** на производот или **PAIRING** на далечинскиот управувач подолго од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.
- ↳ После успешното спарување и поврзување, Bluetooth индикаторот свети трајно сино, и ќе слушнете звук на предупредување од уредот.

4 Репродуцирајте аудио на поврзаниот уред.

- ↳ Аудио насочувања од вашиот уред со вклучен Bluetooth кон овој производ.

За да го исклучите уредот со вклучен Bluetooth:

- Деактивирајте го Bluetooth на вашиот уред.
- Притиснете и држете **BT PAIR** на производот или **PAIRING** на далечинскиот управувач во траење од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.

Репродуцирајте од Auracast

Може да ја емитувате вашата музика на овој производ или на кој било други производи што се компатибилни со Auracast.

1 Притиснете го копчето на Source на главната единица за да се префрлите на изворот на Auracast.

- Прикажано е **[AURACAST RCV]**.
- Трепка синиот индикатор.

2 Ако влезете во Auracast извор за прв пат или ако списокот со станици е празен, производот автоматски врши целосно скенирање.

- Прикажано е **[Scanning]**.
- Микро системот автоматски ќе ги бара блиските емитувања на Auracast и ќе се поврзе со некодираниите емитувања со најсилен сигнал.

3 На вашиот мобилен уред или адаптерот што поддржува Auracast, следете ги упатствата за да вклучите Auracast емитување.

4 Откако успешно ќе се поврзе, синиот индикатор ќе свети постојано и ќе слушнете звучен сигнал од микро системот

5 Прикажано е името на изворот на Auracast.

6 Изберете и репродуцирајте аудио од вашиот мобилен уред со вклучен Auracast или адаптерот за овој производ.

7 Следете го Auracast поврзувањето на кој било компатибилен производ со Auracast што сакате да го вклучите.

За да го исклучите Auracast, можете:

- Да го префрлите производот на друг извор.
- Да го исклучите емитувањето на Auracast на вашиот мобилен уред или адаптерот.

Рачно скенирајте емитување на Auracast

Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 3 секунди. Микросистемот ќе ги скенира сите емитувања на Auracast во близина. После скенирањето, се емитува најсилниот сигнал на Auracast.

Изберете Auracast емитување

Притиснете **◀◀ / ▶▶** за да изберете Auracast емитување.

Забелешка

- Се избира само некодирано емитување, а кодираното емитување е прескокнато.

5 Слушајте радио

Со овој производ, може да слушате DAB+ радио и FM радио.

Забелешка

- Поставете ја FM антената, што е можно подалеку од телевизор или друг извор на радијација.
- За оптимален прием, целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на FM антената.

Слушајте DAB+ радио

Дигитално аудио емитување+ (DAB+) е начин на емитување радио дигитално преку мрежа на трансмитери. Ви обезбедува поголем избор, подобар квалитет на звук и повеќе информации.

Автоматски зачувајте DAB+ радио станици

Забелешка

- Нови станици и услуги одвреме навреме се додаваат во DAB+ емитување.. За да ги направите новите DAB+ станици и услуги достапни, редовно вршете скенирање.

- 1** Притиснете **DAB/FM** повеќепати за да изберете DAB+ извор.
 - Ако влезете во DAB+ извор за прв пат или списокот со станици е празен, радиото автоматски врши целосно скенирање.
 - ↳ [Scanning] е прикажано.
 - ↳ Радиото ги скенира и зачувува DAB+ радио станиците автоматски, а ја емитува првата достапна радио станица.

- 2 Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 2 секунди.
 - ↳ Производот ги скенира и автоматски ги зачувува сите DAB+ радио станици.
 - ↳ После скенирањето, се емитува првата достапна радио станица.

Изберете DAB+ радио станица

Штом ќе бидат скенирани и зачувани DAB+ радио станиците, притиснете **◀◀/▶▶** за да изберете DAB+ станица.

Рачно зачувајте DAB+ радио станици

- 1 Притиснете **◀◀/▶▶** за да изберете DAB+ радио станица.
- 2 Притиснете **PROG/SCAN** за да активирате режим на програма.
 - ↳ **[P01]** се прикажува.
- 3 Притиснете **▲/▼** за да назначите број од 1 до 10 на оваа радио станица, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4 Повторете ги чекорите 1-3 за да програмираете повеќе станици.

За да изберете однапред поставена DAB+ радио станица:
Во режим DAB+, притиснете **▲/▼**.

Користете DAB+ мени

- 1 Во режим DAB+ притиснете **■/MENU** за пристап до DAB+ менито.
- 2 Притиснете **◀◀/▶▶** за да ги менувате опциите на менито.
 - **[SCAN]:** Скенирајте и зачувајте ги сите достапни DAB+ радио станици.

- **[MANUAL]:** Рачно изберете DAB+ станица.
- **[DRC]:** Компримирајте го динамичкиот опсег на радио сигналот, така што гласноста на тивките звуци ќе се зголеми, а гласноста на гласните звуци ќе се намали.
- **[PRUNE]:** Отстранете ги невалидните станици од списокот со станици.
- **[SYSTEM]:** Прилагодете ги системските поставки.

- 3 За да изберете опција, притиснете **▶▶/OK**.
- 4 Ако е достапна под опција, повторете ги чекорите 2-3.

Прикажува DAB+ информација

Додека слушате DAB+ радио, притиснете **INFO** повеќепати за да се прикажат различни информации (ако се достапни) како што се фреквенција, јачина на сигнал, време итн.

Слушајте FM радио

Наместете FM радио станица

- 1 Притиснете **DAB/FM** повеќепати за да изберете FM извор.
- 2 Притиснете и држете **◀◀/▶▶** подолго од две секунди.
 - ↳ Радиото автоматски се мести на станица со силен прием.
- 3 Повторете го чекор 2 за да наместите повеќе станици.

За да наместите слаба станица:
Притиснете **◀◀/▶▶** повеќепати додека да најдете оптимален прием.

Автоматски зачувајте FM радио станици



Забелешка

- Може да зачувате најмногу 10 FM радио станици

- 1 Притиснете **DAB/FM** повеќепати за да изберете FM извор.
- 2 Притиснете и држете **PROG/SCAN** подолго од 2 секунди.
 - ↳ Сите достапни станици се програмирани по редослед на јачина на приемот на фреквенцијата..
 - ↳ Првата програмирана радио станица автоматски се емитува.

Рачно зачувајте FM радио станици

- 1 Наместете FM радио станица.
- 2 Притиснете **PROG/SCAN** за да активирате режим на програма.
 - ↳ **[P01]** се прикажува.
- 3 Притиснете **▲/▼** за да назначите број од 1 до 10 на оваа радио станица, а потоа притиснете **PROG/SCAN** за да потврдите.
- 4 Повторете ги чекорите 1-3 за да програмирате повеќе станици.



Забелешка

- За да презапишете програмирана станица, зачувајте друга станица на нејзино место.

Изберете претходно поставена FM радио станица

Во FM режим, притиснете **▲/▼** за да изберете претходно поставен број.

- Додека слушате FM радио, може да притиснете **MODE** за да менувате стерео или моно звук.

Прикажување на RDS информации

RDS (Радио систем на податоци) е услуга што им овозможува на FM станиците да покажуваат дополнителни информации.

- 1 Наместете FM радио станица.
- 2 Притиснете **INFO** повеќепати за да прикаже различни RDS информации (ако се достапни), како што се име на станица, тип на програма, време итн.

6 Прилагодете звук

Следните операции се применливи кај сите поддржани медиуми.

Прилагодете ниво на гласност

- На далечинскиот управувач, притиснете **VOLUME +/-** повеќепати.
- На главната единица, ротирајте го копчето за гласност.

Исклучи звук

- Притиснете  за да го исклучите или вклучите звукот.

7 Други карактеристики

Поставете го тајмерот на алармот

Овој производ може да се користи како будилник. Може да изберете извор на алармот да бидат датотеки од дискот, од радио или mp3 на USB уредот за складирање.

Забелешка

- Тајмерот на алармот не е достапен во режим AUDIO IN.
- Ако се избере извор од CD/USB, но не е ставен диск ниту е поврзан USB уред, автоматски се избира радио уредот.

- 1 Осигурете се дека правилно сте го поставиле часовникот.
- 2 Во режим на подготвеност, притиснете и држете **SLEEP/TIMER** во траење од 2 секунди.
↳ Цифрите на часот трепкаат.
- 3 Притиснете **⏪ / ⏩** повеќепати за да го поставите часот, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ Цифрите за минути трепкаат.
- 4 Притиснете **⏪ / ⏩** за да ги поставите минутите, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ Последниот избран извор на аларм трепка.
- 5 Притиснете **⏪ / ⏩** за да изберете извор на аларм (диск, USB, FM или DAB+ радио), а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.
↳ **XX** трепка (XX го покажува нивото на гласност на алармот).

- 6 Притиснете **⏮** / **⏭** да ја поставите гласноста на алармот, а потоа притиснете **SLEEP/TIMER** за да потврдите.

Вклучете/исклучете тајмер на аларм

Во режим на подготвеност, притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати за да го вклучите или исклучите тајмерот.

- ↳ Ако тајмерот е исклучен, **TIMER** се прикажува.
- Во режим на подготвеност, мора да притиснете и држите **CLOCK** за да го вклучите или исклучите приказот на часовникот.

Поставете го тајмерот за автоматско исклучување

Музичкиот систем може да се префрли на режим на подготвеност автоматски после зададен временски период.

- Кога музичкиот систем е вклучен, притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати за да изберете одреден временски период (во минути).
 - ↳ Кога е поставен тајмерот за автоматско исклучување, **SLEEP** е прикажан.


За да го исклучите тајмерот за автоматско исклучување

- Притиснете **SLEEP/TIMER** повеќепати додека **[OFF]** (исклучено) не се прикаже.
 - ↳ Кога тајмерот за автоматско исклучување е исклучен, **SLEEP** исчезнува.

Слушајте надворешен уред

Може да слушате надворешен уред преку оваа единица со MP3 кабел за поврзување.

- 1 Поврзете MP3 кабел за поврзување (не е доставен) помеѓу:
 - **AUDIO IN** приклучок (3,5 мм) на производот.
 - И приклучокот за слушалки на надворешен уред.
- 2 Притиснете **AUDIO IN/USB** повеќепати за да изберете **AUDIO IN** Извор.
- 3 Започнете со репродукција на уредот (видете во упатството за употреба).




Надградба на фирмвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.

Фирмвер за MCU може да се надгради во најновата верзија преку апликацијата Philips Entertainment.

Одете на **Ажурирање на фирмвер** и притиснете **Преземи и Ажурирање**. Ако надградбата е дозволена, иконата **Преземи и Надградба** може да се притисне за да се продолжи автоматски.

Штом производот ќе се поврзе со апликацијата Philips Entertainment, тој ќе добие ажурирање преку безжична врска. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.



Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:

Кога уредот е вклучен, притиснете и држете го копчето **▶▶** во траење од 5 секунди во извор **AUDIO IN** на **VOLUME 2**.

Уредот е вратен на фабричко ресетирање и влегува во режим на подготвеност.

8 Информации за производот

Забелешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

Спецификации

- Номинална излезна моќност :**
 - Вкупно 20W (RMS)
- Одговор на акустична фреквенција:**
66Hz~20kHz
- Драјвер на звучник:**
2 x 3" целосен опсег 6Ω;
- Засилување на басот:**
2 x отвор за бас
- Поддржан тип на диск:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetooth верзија:** V5.4
- Поддржани Bluetooth поддржани:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Опсег на фреквенција на Bluetooth/Излезна моќност:** 2,402GHz~2,480GHz ISM Band/ ≤ 9dBm
- Репродукција со USB:**
 - Тип A, USB директ 2.0, 5V/1A, MSC формат на датотека, FAT 16/32
 - Поддржува USB до најмногу 128G
- Опсег на фреквенција на тјунер:** FM 87,5-108MHz
- Претходно програмирани станици:** 20 (FM) + 20 (DAB+)
- AUDIO IN ниво на влез:** 500mV ±100mV RMS
- Моќност:** 100-240V~, 50/60Hz (Наизменична струја влез)

- **Потрошувачка на струја при работа:** 20W
- **Потрошувачка на струја при подготвеност:**
< 0,5W (исклучен приказ на часовник)
- **Димензии (ШxВxД):**
180 x 115,6 x 220,4 mm (Главна единица);
150 x 240 x 126,5 mm (Кутија на звучник)
- **Тежина:** 1,435 kg (Главна единица);
2 x 0,96 kg (Кутија на звучник)

Информации за репродукција преку USB

Проширување	Кодек	Зачестеност на примерок	Проток
.mp3	MPEG 1 Слој 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слој 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слој 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	До 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	До 48 kHz/16 bit	

Компатибилни USB уреди:

- USB флеш меморија (USB2.0 или USB1.1)
- USB флеш плеери (USB2.0 или USB1.1)
- мемориски картички (потребен е дополнителен читач на картички за да работи со оваа единица)

Поддржани USB формати:

- Формат на USB или на мемориска датотека: FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектор: 512 бајти)

- MP3 бит брзина (брзина на податоци): 32-320 Kbps и променлива бит брзина
- WMA бит брзина (брзина на податоци): 48~192 kbps
- WAV бит брзина (брзина на податоци): До 1536 kbps
- Сместување на директориуми до максимум 8 нивоа
- Број на албуми/папки: максимум 99
- Број на песни/наслови: максимум 999
- Име на датотека во Unicode UTF8 (максимална должина: 32 бајти)

Неподдржани USB формати:

- Празен албум: Празен албум е албум што не вклучува MP3/WMA/WAV графика и нема да биде прикажан.
- Неподдржаните формати на датотеки ќе бидат прескоknати. На пример, Word датотеки (.doc) или MP3 датотеки со екстензија dif ќе бидат игнорирани и нема да бидат пуштани.

Поддржани формати на MP3 диск

- ISO9660, Joliet
- Максимален број на наслови: 128 (во зависност од должината на името на датотеката)
- Максимален број на албуми: 99
- Поддржани фреквенции на примероци: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Поддржани Бит брзини: 32~320(kbps), променливи бит брзини

9 Решавање на проблеми



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте куќиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не се обидувајте сами да го поправате системот.

Ако се соочите со проблеми при користењето, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако проблемот не се реши, одете на веб-страницата на Philips (www.philips.com/support). Кога контактирате со Philips, уверете се дека уредот е во близина и достапни се бројот на модел и сервискиот број.

Не се вклучува

- Проверете дали АС кабелот за напојување на уредот е правилно поврзан.
- Проверете дали има струја во АС приклучникот.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Нема звук или лош звук

- Прилагоди јачина на звук.
- Проверете дали звучниците се правилно поврзани.
- Проверете дали жиците на звучниците се правилно затегнати.

Единицата не реагира

- Исклучете го и повторно вклучете го АС кабелот за напојување, а потоа повторно вклучете ја единицата.

- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете на кое било копче за функција, прво изберете го соодветниот извор со далечинскиот управувач наместо на главната единица.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот.
- Вметнете ги батериите со поларитет (+/-) поставен како што е наведено.
- Заменете ги батериите.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел од единицата.

Не е детектиран диск

- Внесете диск.
- Проверете дали дискот е внесен наопаку.
- Почекајте додека не се исчисти кондензацијата на влага на леќата.
- Заменете го или исчистете го дискот.
- Користете финализиран CD или правилно форматиран диск.

Не може да прикаже некои датотеки во USB уред


- Бројот на папки или датотеки во USB уредот надминал одреден лимит. Ова не е неправилно работење.
- Форматите на овие датотеки не се поддржани.

USB уредот не е поддржан

- USB уредот не е компатибилен со уредот. Обиди се со друг.

Лош радио прием

- Зголемете го растојанието помеѓу единицата и вашиот телевизор или другите извори на радијација.
- Целосно извлечете ја радио антената.
- Поврзете надворешна радио антена. Може да купите заменски кабел за антена со приклучок во облик на буквата L на едниот крај, како што е прикажано подолу.
 - Поврзете го приклучокот во облик на буквата L со овој производ, а другиот крај на приклучокот вклучете го во приклучокот на ѕидот.



Не е достапна репродукција на музика на овој уред дури и по успешна Bluetooth врска.

- Уредот не може да се користи да се репродуцира музика преку оваа единица безжично.

Квалитетот на аудио е лош после поврзување со уред со вклучен Bluetooth.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив..

Bluetooth не може да се поврзе со оваа единица.

- Уредот не ги поддржува профилите што се потребни за оваа единица.
- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Проверете во упатството за користење на вашиот уред за да дознаете како да ја активирате оваа функција.

- Оваа единица не е во режим на спарување.
- Оваа единица е веќе поврзана со друг уред со вклучен Bluetooth. Исклучете го тој уред и обидете се повторно.

Спарениот мобилен уред постојано се поврзува и исклучува.

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив..
- Некои мобилни телефони може постојано да се поврзуваат и исклучуваат кога остварувате или завршувате повици. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.
- За некои уреди, Bluetooth поврзувањето може да се деактивира автоматски како карактеристика за заштеда на енергија. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.

Тајмерот не работи

- Правилно поставете го часовникот.
- Вклучете го тајмерот.

Поставката за Часовник/тајмер е избришана

- Напојувањето со енергија е прекинато или кабелот за напојување е исклучен.
- Ресетирајте го часовникот/тајмерот.

Како да го одржувате приказот на часовникот вклучен или исклучен во режим на подготвеност?

- Во режим на подготвеност, притиснете и држете **CLOCK** за да го менувате приказот на часовникот на вклучено или исклучено.



Спецификациите се предмет на промена без известување.
2024 © Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.

TAM3505M2_12_UM_MK

